

Тезата на Хашкото обвинителство дека "брат Љубе" не треба да се пушти од затворот во Шевенинген за да се брани од слобода им оди во прилог на одредени македонски "душегрижници", кои се плашат од неговото доаѓање во Македонија, бидејќи тој ќе поведе постапка за враќање на неговиот дигнитет поврзан со т.н. случај "Раштански лозја".

Политичарите, кои го насамарија и го сместија во зандана поранешниот министер за внатрешни работи Љубе Бошкоски, и сега работат против неговите интереси, бидејќи рацете премногу им се извалкани.

■ Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Хашкиот трибунал сè уште не донел одлука дали притворените Љубе Бошкоски и Јохан Тарчуловски ќе ги пушти од затворот во Шевенинген за да се бранат од слобода. Дилемата останува да виси во воздухот сè до оној момент кога ќе се измерат аргументите за или против. Во меѓувреме сè може да биде пазар, дури и тоа кој е во предност да се брани од слобода, а кој и натаму ќе ги гледа затворските решетки во Холандија.

Република Македонија даде гаранции за нивната слобода, но процесот го заматуваат одредени извори, кои наведуваат дека нивната положба е неизвесна, бидејќи наводно можеле да влијаат врз сведоците кои ќе се појават на судењето. Затоа сите опции се отворени, Бошкоски можеби ќе го контролира Хрватска, а Тарчуловски ќе биде потстанар во Македонија. До конечната разврска одбраната ќе се соочува со низа правни марифетлуци, а Хашкото обвинителство ќе ужива во "голготата" на притворените Македонци, кои го рескираа сопствениот живот за да го спасат оригиналот (PM) од копии.

ОДЛУКА ПО ДЕСЕТИНА ДЕНА

Хашкото обвинителство смета дека Трибуналот не треба да му дозволи на поранешниот министер за внатрешни работи Љубе Бош-

коски да се брани од слобода и да се врати во Македонија за да се подготвува за одбрана. Овој став го брани со неговото бегство од Македонија во Хрватска, кое беше поврзано со случајот "Раштански лозја". Гласноговорникот на Хашкиот суд, Џим Лендел, истакнува дека во врска со ова прашање судите ги разгледуваат сите аргументи, но сè уште нема конкретна одлука.

"Две главни точки се важни, дали личноста ќе се врати кога ќе биде побарано да се појави на почетокот на судењето и дали таа личност, ако се ослободи, претставува опасност и може да интервенира кај потенцијалните сведоци за случајот", укажува портпаролот на Трибуналот.

Адвокатот на Бошкоски, Драган Гоцо, кој го застапува по препорака на професор Ѓорѓи Марјановиќ, е оптимист во однос на враќањето на Бошкоски.

"Решението за враќање или не на Бошкоски во Македонија, Судот ќе го донесе дури по 2 до 3 недели, при што ќе се земат предвид и македонските владини гаранции и ставот на Хашкото обвинителство. Доколку Бошкоски се брани од слобода, останува и прашањето - дали Судот ќе дозволи негово враќање во Македонија или, пак, во Хрватска. Всушност, Бошкоски би сакал да се врати во Македонија, но имајќи предвид дека тој е обвинет во Пула за "Раштански лозја",



ВО ХАГ СЕ КРОИ СУДБИНАТА НА ОБВИНЕТИТЕ МАКЕДОНЦИ

СТАПИЦИ ЗА МАКЕД

не би имал ништо против да биде вратен во Хрватска и таму да го заврши случајот кој се води против него", истакна неговиот адвокат Драган Гоцо.

Хрватскиот адвокат Анте Нобило, кој има најголемо искуство со Хаг, го бранеше генералот Тихомир Блашкиќ и кој успеа да му ја намали затворската казна, за телевизијата "Канал 5" изјави дека поради специфичноста на случајот на Бошкоски и поради тоа што тој во Хаг отиде директно од притворот во Пула, најверојатно Бошкоски ќе биде вратен во Хрватска, каде што ќе биде во еден вид домашен притвор. Оваа варијанта му одговара на обвинетиот, бидејќи ќе може трезвено да ги измери сите факти и услови во кои тој се наоѓа последнава година ипол. Кога ќе се најде на слобода, велат извори блиски до неговата одбрана, Бошкоски ќе се среди и успешно

ќе се подготвува за да ги собори обвиненијата за кои го товарат во Хаг. Меѓутоа, сега сè зависи од принципелноста на хашките судии, кои ако опстојат на својата "Јустинијанова заклетва", ќе донесат праведна одлука која ќе биде слична со онаа кога на Рамуш Харадинај му дозволија да се брани од слобода.

ЗА БОШКОСКИ - НЕ

Зошто тезата на Хашкото обвинителство се поклопува со мислењето на одредени политичари и "душегрижници" во Македонија? Имено, доколку Бошкоски се врати во нашава земја, тој нема само да се сконцентрира на случајот во Хаг, туку паралелно ќе се бори и за вистината

за т.н. случај "Раштански лозја", кој му ја загорчи политичката кариера, но и за цел живот му ја зацрни судбината. Оттаму постои реална опасност тие да му ја заматат можноста да се брани од слобода, но и да му прават препки во однос на собирањето докази во Македонија. За таа нескриена политичка цел тие веќе го жртвуваа Љубе Бошкоски, така што преку нок го направија македонски "Мендела". Поради тоа, сите политички стапици се во игра, дури и можноста да биде во домашен притвор во Хрватска, што секако не им одговара ниту на македонските подземни сили, а камоли на Обвинителството во Хаг. Според него, тој не треба да се најде на слобода поради патешествието на релација Македонија-Хрватска.

"Поединци од македонската полиција му помогнаа на Љубе Бошкоски да побегне од Македонија во Хрватска", тврди Хашкото обвинителство, кое го брани овој свој став врз основа на изјавите дадени од Бошкоски во интервјуто за австралиската телевизија, по бегството од Ма-

ОСПОРЕН ОБВИНИТЕЛНИОТ АКТ

Адвокатот на Јохан Тарчуловски, Антонио Апостолски, поднел вкупно четири жалби до Судскиот совет на Трибуналот, со кои, покрај тоа што бара неговиот клиент да се брани од слобода, ги оспорува и јурисдикцијата на Трибуналот и обвинителниот акт. Последните две жалби Судскиот совет ги отфрлил уште на 1 јуни годинава, па оттука Обвинителството бара по иста основа да бидат отфрлени жалбите и на адвокатот на Бошкоски.



кедонија, но откако претходно јавно беше обвинет за случајот "Раштански лозја". Обвинителите од Хаг уште се повикуваат и на изјавата на поранешниот министер за внатрешни работи Хари Костов, кој тогаш истакна дека Бошкоски илегално побегнал од земјава на 1 мај 2004 година. Во МВР ги отфрлаат ваквите наводи и од таму потенцираат дека не располага-

гаат со информации, кои би ги поткрепиле ставовите на обвинителите на Хашкиот трибунал. Потписникот на барањето доставено до Судскиот совет на Трибуналот, кој ќе одлучува за пуштањето на слобода на Бошкоски, обвинителот Кенет Скот тврди дека не може да се очекува Бошкоски да соработува со властите во Македонија. Тој уште наведува дека маке-

те претпоставува дека обвинетиот наводно би можел со своето насилничко однесување да влијае врз сведоците во случајот.

ДОСТАПНОСТ ЗА СУДОТ

Инаку, документот со кој Македонија, како држава гарантира дека обвинетите од Хашкиот трибунал Љубе Бошкоски и Јохан Тарчуловски ќе му бидат на располагање на Судот ако бидат пуштени да се бранат од слобода, во Хаг го донесе министерката за правда Мери Младеновска - Ѓорѓиевска.

"Република Македонија гарантира дека обвинетите Бошкоски и Тарчуловски во секое време ќе му бидат достапни на Хашкиот трибунал, доколку бидат пуштени од затворот и се наоѓаат на територија на Македонија", се истакнува во гаранцијата која македонската министерка му ја предаде на секретарот на Судот, Ханс Холтхаус.

Според него, нема одредени рокови по кои Судскиот совет треба да реши по барањето за ослободување, но

ОНСКИОТ "МЕНДЕЛА"

ГАРАНЦИИ ЗА БРАНЕЊЕ ОД СЛОБОДА

Адвокатот на Бошкоски, Драган Гоцо, поднел три жалби до Судот во Хаг, во кои го оспорува легитимитетот на Трибуналот да му суди на неговиот клиент, ја оспорува формата на обвинителниот акт и бара Бошкоски да се брани од слобода. Во барањето неговиот клиент да се брани од слобода, адвокатот Гоцо навел дека покрај македонската Влада и хрватските власти веќе дале вербални гаранции дека ќе гарантираат за него доколку биде пуштен од притворот во Шевенинген. Одбраната уште тврди и дека обвинетиот нема да претставува опасност ниту, пак, ќе влијае врз сведоците или жртвите, и се повикува на неговото добро однесување пред Трибуналот.



донската Влада еднаш веќе не успеала да го задржи обвинетиот на сопствената територија и заклучува дека би можело да му се овозможи повторно да побегне од Македонија, а таа помош наводно би пристигнала од одредени членови на македонската полиција.

Хашкото обвинителство уште наведува дека непостоењето закон за соработка меѓу Македонија и Трибуналот е една од причините за ваквите негативни ставови во однос на прашањето за ослободување на Бошкоски. Обвинителството уште смета дека доколку Бошкоски биде пуштен на слобода и живее во Македонија ќе се зголемела можноста тој да претставува опасност за нив. Хашкото обвинителство уште

практиката покажала дека тоа обично трае околу 60 дена по неговото поднесување. Истовремено секретарот на Судот ја информирал министерката Младеновска - Ѓорѓиевска дека Трибуналот ја прифатил апликацијата на адвокатот Драган Гоцо, со што тој и формално станал бранител на Љубе Бошкоски. Во врска со покривањето на трошоците на одбраната на двајцата обвинети, Холтхаус изјавил дека е почната процедура за утврдување на нивната материјална состојба за да се види дали ќе можат да го користат тоа право. Според министерката за правда, од Скопје во Хаг се испратени сите информации во врска со Бошкоски и Тарчуловски, кои досега биле побарани од страна на Судот.